

☐ **ПОЖАР**

□ ПОПЛАВА, ПОРОЈ И ВИСОКИ ВОДИ

[illegible]

ОПИС НА ОШТЕТЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ

Р.бр	Предмет/залихи	Инвентарен број	Год. на набавка	Набавна ревалоризира-на вредност	Забелешка
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Под полна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека сите искази дадени во оваа Пријава се вистинити, точни и во случај да не се напишани своерачно. Го овластувам Еуролинк осигурување, да има право на увид во целокупната документација во врска со настанатиот несрекен случај и истата да може да ја фотокопира и да направи препис.

Со потпишување на оваа пријава, изречно се согласувам АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје да врши обработка и да направи копија на моите лични податоци, на посебната категорија на мои лични податоци, согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци, со цел остварување на моето право за надомест на штета.

Изјавил (име и презиме): _____;

Место и датум: _____.

Приемот на оваа пријава не значи признавање на правото за надомест на штета.

Потпис на осигуреникот/корисникот на осигурувањето

